

Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота („Службен весник на РМ“ бр. 111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 47/12, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/21), член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 45 став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21), а согласно член 5 од Одлуката за одржување на јавната чистота на територијата на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 16/08, 3/11), а по предлог на Градоначалникот,

Советот на Општина Велес на седницата одржана на _____11.2022г. ја донесе следната

ПРОГРАМА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ВО 2023 ГОДИНА

I. СТРАТЕШКА ЦЕЛ

Програмата на Општина Велес за одржување на јавната чистота е насочена кон одржување на јавната чистота на јавните површини и на отворените простори на јавните објекти, заради обезбедување на поквалитетни услови за живот на граѓаните и почиста животна средина во општината.

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Општа цел на Програмата е да се обезбеди редовно чистење (метење и миење) на јавните површини и отворените простори на јавните објекти, како и чистење на снегот и мразот во зимски услови.

Со оваа програма:

- Се утврдува територијата, распоредот и фреквенцијата за одржување (метење и миење) на јавните површини и отворените простори на јавните објекти;
- Се утврдуваат основните начини на вршење на работите за одржување на јавната чистота;
- Се утврдува надзор во спроведувањето;
- Се утврдува начинот на финансирање.

III. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА

Одржување на јавната чистота на територијата на Општина Велес ќе ги опфати: јавните површини (улицы, тротоари, пристапни патишта, плоштади и уредени отворени простори, крајбрежја, подвозници, надвозници, мостови, паркинг простори, скалила кои ги поврзуваат површините за јавен сообраќај, видиковци, автобуски стојалишта и такси станици, гробишта, јавни санитарни јазли и пазари).

Одржувањето на јавната чистота во парковските површини и градското зеленило не е дел од оваа Програма, туку дел од Програмата за одржување на јавното зеленило.

Во спроведувањето на Програмата се изведуваат следните активности:

- рачно и машинско метење на јавните површини,
- миење на јавните површини со цистерна,
- собирање и транспортирање на отпадот од одржување на јавната чистота и негово транспортирање на општинската комунална депонија,
- рачно чистење на снегот и мразот во зимски услови,
- вонредно одржување.

Согласно Програмата ќе се врши метење на: улици, паркинг простори, плоштади, мостови, видиковци, надвозници и подвозници, пристапни патишта кон градот, јавни скалила кои поврзуваат две улици, крајбрежја, јавни санитарни јазли, пазари и гробишта, автобуски стојалишта и такси станици; миење на улици и паркинг простори; рачно чистење на снег и мраз во зимски услови; со вкупна ефективна површина на одржување од **15.990.576 м²**.

IV. ИЗВЕДУВАЧ НА ПРОГРАМАТА

Програмата за одржување на јавната чистота ќе ја изведува ЈКП “Дервен”, преку Сектор Комунална хигиена.

V. АКТИВНОСТИ

При утврдување на јавните површини кои ќе се одржуваат со оваа Програма земени се во предвид: густината на населеност, фреквенцијата на граѓани и сообраќај, социјалните, културните и воспитно-образовните објекти.

VI. ДИНАМИКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

VI.1. МЕТЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОВРШНИ

1. МЕТЕЊЕ НА УЛИЦИ

А. Метење на улиците секој ден

Од 06.00 – 13.00 часот во зимски период

Од 04.00 – 11.00 часот во летен период

Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на наведените улици дополнително од 18.00-21.00 часот.

УЛИЦА	ОПИС	ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА рачно метење (м ²)	ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА машинско метење (м ²)
8-ми Септември	од Пошта до Стар мост	1300	/
8-ми Септември	Од левата страна тротоар од јавор С`рмаале до Стар мост	/	2100
Страшо Пинџур	/	/	200
Гоце Делчев	/	/	400
Благој Ѓорев	од Пошта до магацин Дервен, плато пред театар и пред кафетерии пред касарната од двете страни на улицата	2200	6435
Вкупно		3500	9135

Б. Метење на улиците секој ден освен во недела

Од 07.00 – 14.00 часот во зимски период

Од 05.00 – 12.00 часот во летен период

Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на наведените улици.

Метењето на ул. Петре Прличко и Димитар Влахов во пазарни денови (вторник, петок и недела) започнува од 12.00 – 19.00 часот.

УЛИЦА	ОПИС	ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА рачно метење (м ²)	ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА машинско метење (м ²)
Алексо Демниевски	од Пошта до Жито Вардар	/	800
Илинденска	до мост Гемиџии	/	300
Петре Прличко	од Стар мост до пред Агенција за вработување	713	/
Димитар Влахов	од Градски пазар до Железен мост	1450	1450
Панко Брашнар	/	/	360
Комплекс УЗУС	Заедно со дел од ул. Индустриска, од ул. АСНОМ до раскрсница со БРАКО	700	/
Вкупно		2863	2910

В. Метење на улиците три пати седмично

Од 07.00 – 14.00 часот во зимски период

Од 05.00 – 12.00 часот во летен период

Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на наведените улици.

Метењето на ул. Нада Бутникошарова и на ул. 11 Октомври во пазарни денови (вторник, петок и недела) започнува од 12.00 – 19.00 часот.

УЛИЦА	ОПИС	ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА рачно метење (м ²)	ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА машинско метење (м ²)
Борис Трајковски	од спој со ул. АСНОМ до спој со ул. Благој Горев	/	1400
Христо Татарчев	/	800	/
Никола Карев	/	700	/
Наум Наумовски Борче	од спој со ул. Алексо Демниевски до спој со ул. Благој Горев	/	400
Нада Бутникошарова	дел	300	/
11 Октомври	Од пазарче во Нова населба до пред споменик Бауман	1000	1000
Вкупно		2800	2800

Г. Метење на улиците два пати седмично

Од 07.00 – 14.00 часот во зимски период

Од 05.00 – 12.00 часот во летен период

Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на наведените улици.

		ЕФЕКТИВНА	ЕФЕКТИВНА
--	--	-----------	-----------

УЛИЦА	ОПИС	ПОВРШИНА рачно метење (м ²)	ПОВРШИНА машинско метење (м ²)
Лазо Осмаков и дел од Љубљанска	Љубљанска со нов паркинг простор од спој со ул. Рилски конгрес до раскрсница со ул. Благој Ѓорев	2875	/
Архиепископ Михаил	/	1000	/
Браќа Капчеви со плоштадка и паркинг	/	500	/
Коле Цветков	/	2500	
Вкупно		6875	/

Д. Метење на улиците еднаш седмично

Од 07.00 – 14.00 часот во зимски период

Од 05.00 – 12.00 часот во летен период

Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на наведените улици.

УЛИЦА	ОПИС	ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА рачно метење (м ²)	ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА машинско метење (м ²)
Самоборска	/	/	450
Кумановска	/	/	600
Коле Неделковски	/	200	/
8-ми Март	Од Интернат до спој со ул. Андон Шурков	1864	/
Вкупно		2064	1050

Ѓ. Метење на улици еднаш месечно

Од 07.00 – 14.00 часот во зимски период

Од 05.00 – 12.00 часот во летен период

Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на наведените улици.

УЛИЦА	ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА рачно метење (м ²)	ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА машинско метење (м ²)
Вардарска	/	1700
Цар Самоил	240	/
Тодор Христов Офицерчето	/	600
Крсте Мисирков	/	400
Георги Војтех	250	/
Оливер Китановски	/	400
Костурска	/	870
8ма Велешка бригада	/	300
Тодор Јанев	/	400
Орце Мартинов (од ул. Благој Ѓорев до спој со ул. Самоборска)	700	/

Васил Главинев	/	900
Индустриска	/	1200
Ѓоре Органџиев (од Стар Мост до спој со ул. Никола Оровчанец)	1000	/
9ти Ноември	500	/
Кочо Рацин	200	/
Белградска	/	1500
Луј Пастер	/	1000
Јован Алабаков	150	/
Вера Циривири (од спој со ул. Димитар Влахов со спој со ул. Киро Рогужаров)	3200	/
Киро Димов (Витамин)	600	/
Славко Ѓорѓиев Сватот	1100	/
Васа Кошулчева (спој од ул. АСНОМ до ул. Алексо Демниевски)	1500	/
Павел Шатев	/	1500
Алексо Демниевски (од влез на Новиот театар со спој со ул. Алексо Демниевски)	1246	/
Бане Андреев Ронката	/	600
Љубен Весов	800	/
Христо Узунов	250	/
Киро Кучук (од спој со Белградска до спој со Васил Главинев)	/	400
Жифко Фирфов	/	4500
Орце Шутев и ул.Јовче Чучук до спој со ул.Богдан Каракостев	1100	/
Пајак Планина	2100	/
Мирка Гинева	1700	/
Лазо Трпков	1400	/
Вкупно	18036	16270

Е. Метење на улици два пати месечно

Од 07.00 – 14.00 часот во зимски период

Од 05.00 – 12.00 часот во летен период

Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на наведените улици.

УЛИЦА	ОПИС	ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА рачно метење (м ²)	ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА машинско метење (м ²)
Никола Оровчанец	/	1000	/
Методија	/	/	1700

Андонов Ченто			
Димко Најдов	од Стар мост до видиковец (вклучува и чистење на канал од десната страна на улицата)	/	1000
Алексо Демниевски	од Жито Вардар до Железничка станица	/	1100
Васил Ѓоргов	од раскрсница кон болница до Којник	900	/
АСНОМ	(до надвозник на ул. Индустриска)	/	1600
Спој на ул. Алексо Демниевски и ул. Благој Ѓорев	кај Библиотека Бели Мугри	215	/
Кирил и Методиј	од ООУ Кирил и Методиј до црква Св. Пантелејмон	500	/
Шефки Сали		300	/
Петре Прличко	Од Агенција за вработување до поранешен Пензионерски дом со скалила кон амбуланта Панче Васков	577	/
ЈХК Џинот	/	300	/
Прохор Пчински	/	500	/
Благој Ѓорев (зад БОС)	/	1300	/
Вкупно		5592	5400

Ж. Метење на улици четири пати годишно

Од 07.00 – 14.00 часот во зимски период

Од 05.00 – 12.00 часот во летен период

Изведувачот е должен да ги празни и корпите за отпадоци на наведените улици.

УЛИЦА	ОПИС	ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА рачно метење (м ²)	ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА машинско метење (м ²)
АСНОМ	од надвозник до МХК Злетово	/	6000
Димче Мирчев	Од Ликовен салон до крај на гаражи	/	742
Индустриска (новопроектирана 1 и новопроектирана 10)	/	/	810
Вкупно		/	7552

2. МЕТЕЊЕ НА ПАРКИНГ ПРОСТОРИ

ПАРКИНГ	ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД	ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА рачно метење (м ²)
Паркинг до Основен суд	два пати седмично	1500
Паркинг до Градски пазар (Пармак)	два пати седмично	1300
Паркинг до Саат кула	два пати седмично	300
Паркинг спроти касарна Алексо Демниевски Бауман	два пати седмично	250
Паркинг на ул. Оливер Китановски	два пати седмично	250
Паркинг спроти библиотека Бели мугри	два пати седмично	750
Паркинг на ул. Петре Прличко до Стар мост	два пати седмично	250
Паркинг на Градски пазар (горен дел)	два пати седмично	450
Паркинг на ул. Никола Карев	два пати седмично	1250
Паркинг заден двор на Гимназија Кочо Рацин	два пати седмично	1250
Паркинг пред мост на влез на р. Бабуна	четири пати годишно	20
Паркинг Христо Узунов	два пати месечно	150
Паркинг пред Железен мост	два пати месечно	875
Паркинг Ингилиз	два пати месечно	800
Паркинг Гламур	два пати месечно	400
Паркинг пред поранешен СИЗ на ул. Борис Трајковски	два пати месечно	150
Паркинг простор поранешен АТД	два пати седмично	2669
Вкупно		10345

3. МЕТЕЊЕ НА ПЛОШТАДИ И УРЕДЕНИ ОТВОРЕНИ ПРОСТОРИ

ОПИС	ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД	ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА рачно метење (м ²)
Плоштад Сармаале	секој ден	опфатен со метење на ул. 8-ми Септември
Уреден простор пред Гимназија и пред Народен театар ЈХК Џинот	секој ден	опфатен со метење на ул. Благој Ѓорев

Плоштад Панко Брашнар	еднаш седмично	опфатен со метење на ул. Благој Горев
Уреден простор Народна кујна	6 пати седмично	300
Плоштад Којник	три пати седмично	450
Простор кај Соколаана	еднаш седмично	220
Кеј горен дел	два пати седмично	300
Кеј долен дел	два пати месечно	300
Отворени простори околу згради и лулашки на ул. Лазо Осмаков	два пати месечно	3190
Петре Прличко (пристапи кон згради и театар)	два пати седмично	2000
Зад згради во Чешелот	еднаш седмично	1200
Уреден простор пред поликлиника УРЕД	два пати седмично	136
Отворен простор на ул. М.А.Ченто (над гаражи, влез во гаражи и пред зелена зграда)	четири пати годишно	1284
Отворен простор на ул. 11ти Октомври (над гаражи и влез во гаражи)	четири пати годишно	1194
Отворен простор кај Варналиите	еднаш месечно	200
Вкупно		10774

4. МЕТЕЊЕ НА ВИДИКОВЦИ

Метењето на видиковците ќе се врши еднаш месечно.

ОПИС	ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА рачно метење (м ²)
Видиковец на ул. Димко Најдов	12
Видиковец на ул. Никола Карев	12
Видиковец на ул. Рилски конгрес	12
Видиковец на ул. Браќа Капчеви	100
Видиковец на ул. Коле Цветков	36
Видиковец Христо Татарчев со околина	36
Вкупно	208

5. МЕТЕЊЕ НА МОСТОВИ, ПОДВОЗНИЦИ И НАДВОЗНИЦИ

ОПИС	ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД	ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА рачно метење (м ²)	ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА машинско метење (м ²)
Стар мост	секој ден	/	120
Мост Гемиџии	три пати седмично	/	200
Мало мовче со галарија	по потреба и по степен на загаденост	200	/
Железен мост	по потреба и по степен на загаденост	300	/
Подвозник ЈП Парк спорт	по потреба и по степен на загаденост	75	/
Надвозник Битолска пруга	по потреба и по степен на загаденост	320	/
Надвозник спој со ул. Кумановска со ул. М.А.Ченто	по потреба и по степен на загаденост	320	/
Вкупно		1215	320

6. ЧИСТЕЊЕ НА ПРИСТАПНИ ПАТИШТА И ПАТЕКИ

Чистењето ќе се извршува 2 пати во годината, освен на локацијата Пристапен пат кон Спомен Костурница кој ќе се чисти 6 пати во годината и тоа пред празнувањето на: Илинден, 8-ми Септември, 11-ти Октомври, 23-ти Октомври, 9-ти Ноември и Рацинови средби.

ОПИС	ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА рачно метење (м ²)
Влез во Велес од раскрсница Костурница до Железен мост	1000
Пристапен пат од раскрсница кон Спомен костурница, плато пред Костурница и скалила	10112
Влез во Велес од Ветекс	2000
Влез во Велес од манастир Свети Димитрија и генерално чистење за празник Балаклија	1000
Пристап од индустриска зона Речани до бензиска пумпа на Макпетрол	3000

Влез во Велес од автобуска постојка во Превалец до патот за филтерница	2000
Пат кон гробишта Раштани од фабрика Киро Кучук до влез во гробишта	3500
Вкупно	22612

7. ЧИСТЕЊЕ НА СКАЛИЛА КОИ ПОВРЗУВААТ ДВЕ УЛИЦИ

ОПИС	ФРЕКВЕНЦИЈА	ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА рачно метење (м ²)
Скалила кои ги поврзуваат ул. Илинденска и Петре Прличко	еднаш седмично	40
Скалила кои ги поврзуваат ул. Благој Горев и Поликлиника УРЕД	еднаш седмично	120
Скалила кои ги поврзуваат ул. 8-ми Септември и ул. Архиепископ Михаил	еднаш месечно	45
Скалила кои ги поврзуваат ул. Васил Главинов и Благој Горев	2 пати месечно	20
Скалила кои ги поврзуваат ул. Борис Карпузов и Шефки Сали	2 пати месечно	120
Скалила кон Којник	еднаш месечно	15
Вкупно		360

8. ЧИСТЕЊЕ НА КРАЈБРЕЖЈА

ОПИС	ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД
Лев и десен брег на река Вардар од Железен мост до Стар мост	- јануари (Водици) - април - август - октомври
Пристап кон Бабуна до Трети вир	- пред започнување на сезоната за капење (јуни) - по завршување на сезона за капење (септември)
Дервенски поток (не го вклучува игралиштето)	- јуни - август - ноември - април

Забелешка: Доколку во текот на годината се појави потреба од метење на улица или јавна површина која не е дел од оваа Програма, а има неопходна потреба да биде изметена,

метењето ќе се изврши во координација и со знаење на општината и ќе се заведе во дневниот извештај за спроведени активности. Финансирањето ќе се изврши како одржување по м² исчистена јавна површина.

9. ОДРЖУВАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР ЕЗЕРО МЛАДОСТ

Одржувањето ќе се извршува секој ден, освен во среда, започнувајќи од **1-ви март до 31-ви октомври со ангажирање на 2 работници во прва смена** кои се должни да вршат чистење на:

ОПИС	/
Сите изградени објекти од СМАРТ Езеро Младост	/
Парк на срцата	/
Мала и голема пешачка патека	/
Летниковци со корпи за отпадоци	/
Пристапни улици во викенд зона и зона за домување	/
Плажа 1	/
Пристапен пат кон езерото	/

Финансирањето е дел од оваа Програма, со доставување на месечни фактури за ангажирање на работниците, средства за одржување, гориво, ангажирање на механизација, заштитни средства и сл.).

10. ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНИ САНИТАРНИ ЈАЗЛИ

Од 08.00 – 20.00 часот од понеделник до сабота

Од 08.00 – 16.00 часот во недела

Одржувањето да се извршува согласно санитарно-хигиенските прописи.

Финансирањето е дел од оваа Програма, со доставување на месечни фактури.

ОПИС	/
Санитарни јазли на ул. 8 ^{ми} Септември	/
Санитарни јазли на ул. Петре Прличко	/

11. МЕТЕЊЕ НА ПАЗАРИ

Метењето на пазарите започнува од 14.00 часот во пазарни денови:

вторник, петок и недела.

Финансирањето не е дел од оваа Програма.

ОПИС	ЕФЕКТИВНА ПОВРШИНА Рачно метење(м ²)
Градски пазар	3954
Пазар во Нова населба	1100

12. ОДРЖУВАЊЕ НА ГРОБИШТА

Одржувањето на гробиштата ќе се врши согласно Одлуката за управување и одржување на градските гробишта.

Генерално чистење на гробиштата ќе се спроведе една седмица пред верските празници Велики поклади (Прочка), Велигден, Задушница, Божиќ, Голема Богородица, Мала Богородица.

Финансирањето не е дел од оваа Програма.

13. МЕТЕЊЕ НА АВТОБУСКИ СТОЈАЛИШТА И ТАКСИ СТАНИЦИ

Метењето на стојалиштата и станиците е во рамките на одржувањето на улиците. Затоа овде е изоставена ефективната површина за метење.

Финансирањето е опфатено во ставката метење на улици.

АВТОБУСКИ СТОЈАЛИШТА	ТАКСИ СТАНИЦИ
Долни дуќани	Вила Зора
Основен суд	Градски пазар 1
Спортска сала „Гемиџии“	Градски пазар 2
Жито Вардар	Автобуска станица
Надвозник на Битолска пруга	Малина
Споменик Алексо Д. Бауман	Долни дуќани
Касарна	Комплекс банки
Детска градинка клон 4	Стоковна куќа
Комплекс згради Т2 (од двете страни на улицата)	Ликовен салон
Превалец	Народен музеј
Комплекс згради „Бисер“	Македонски телекомуникации
Театар	АРМ
С’рмаале	Театар
Шорка	Коше
	Гимназија Кочо Рацин
	АГРИА
	Трговски центар
	Болница
	Железничка станица
	Општина

14. ОДРЖУВАЊЕ НА СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА

Одржување на спомениците се врши согласно Програмата за обележување на годишнини на значајни настани и личности за 2023г. на спомен обележја кои се наоѓаат на јавна површина и во дворното место на урбаните и месните заедници.

Чистење на јавната површина околу спомен обележјето ќе се спроведе најдоцна еден ден пред датумот на обележувањето на настанот или личноста. Улиците и површините кои се предмет на редовно одржување нема да бидат посебно фактурирани заради одржаните настани.

Одржувањето на спомениците лоцирани во семејни објекти не се дел од оваа Програма.

За одржувањето на јавната чистота со утврдени локации од страна на Општина Велес ќе биде доставено писмено известување за локацијата и датумот на обележување на настанот, односно личноста.

Финансирањето не е дел од оваа Програма, туку е дел од Програмата на активностите на Општина Велес во областа на културата и меѓународната соработка за 2023г.

Улиците и површините кои се предмет на редовно одржување нема да бидат посебно фактурирани заради одржаните настани.

15. ОДРЖУВАЊЕ НА ПОВРШНИ ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА

Одржувањето на површини при одржување на културни манифестации ќе се врши согласно Програмата за активностите на Општина Велес во областа на културата и меѓународната соработка за 2023г.

Потврдување на одржување настанот ќе изврши Одделението за јавни дејности, а во зависност со состојбата со пандемијата со КОВИД-19.

За утврдената локација на која ќе бидат обележани горенаведените настани и потребата од нејзино чистење дополнително ќе биде доставено посебно известување од страна на Општина Велес.

Метење/миење на просторот каде се одбележува манифестацијата и неговата околина ќе се спроведе најдоцна три часа пред одржувањето на манифестацијата.

ЈКП Дервен е должен да ги преземе сите неопходни мерки за одржување на нивото на јавната чистота на наведените локации пред, за време на одржување и веднаш по завршување на манифестацијата, да обезбеди пристоен изглед на градот за време на одржување на манифестациите, да внимава изнесувањето на отпадот да не се поклопи со термините на свеченоста, да се воспостави координација со раководителот на “Паркови и зеленило” заради одржувањето на хигиената на зелените површини.

Финансирањето ќе се изврши како редовно одржување, по м² исчистена јавна површина.

Ако одржувањето на јавната површина за време на одржувањето на манифестацијата отстапува неколку денови од временскиот распоред за редовно одржување, времето за одржување ќе се помести непосредно пред одржување на манифестацијата.

Доколку се потребни повторувања на операциите на метење/миење на јавните површини, тоа ќе се изврши при крајно неопходна потреба и ќе се евидентира во дневниот извештај, со посебна назнака за дополнителен број на повторувања на активностите.

Доколку обележувањето на настанот е во затворените простори-дворни површини на јавните објекти, обрската за одржување на просторот е на правното лице кое управува со објектот.

Дополнителни активности за одбележување на манифестацијата како транспорт на реквизити, опрема, средства и слично не се дел од оваа Програма.

МАНИФЕСТАЦИЈА	ДАТУМ НА ОДРЖУВАЊЕ	ЛОКАЦИЈА И АКТИВНОСТИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ
Настани на заедниците по значајни датуми	во текот на годината	-Перење на игралиштето и на улиците во Горно Оризари
Свети Кирил и Методиј - Ден на македонските просветители	24 мај	-Ул. Алексо Демниевски и ул. Благој Ѓорев -Пристапна улчка кон сала Бели мугри -Ул. Архиепископ Михаил и дел од ул. Кирил и Методиј

Рацинови средби	11-12 јуни	- Улици: Љубен Весов, Кочо Рацин, Архиепископ Михаил, Кирил и Методиј, пристапни улици кон куките на Џинот, Касапови и Васил Главинов - Спомен костурница –ул. Димитар Влахов, пристапен пат, плато и скалила кон костурницата, - Плоштадки пред споменици на Рацин, споменици на Рацин - Улици кои гравитираат кон Младинскиот парк - Улици во централното градско подрачје
Интернационален фолклорен фестивал	јуни-јули	- Улици: Никола Карев, Христо Татарчев, Борис Трајковски, Благој Горев, 8ми Септември, Гоце Делчев, Страшо Пинџур, Алексо Демниевски до Младински парк. - Улици кои гравитираат кон ученичкиот дом „Лазар Лазаревски“ за сето време на одржување на фестивалските денови
Култура низ сите годишни времиња	Во текот на годината	- Улици кои гравитираат кон локацијата на манифестацијата
Чествување на Илинден	2 август	- Комплетно одржување на чистотата на градот -Приодот кон Спомен-костурницата и платото пред неа со скалилата
Денот на Свети вмч. Пантелејмон заштитникот на Велес	9 Август	-Улиците и приодите до црквата Св. Пантелејмон -Гробиштата во кругот на црквата
Денот на државноста	8 Септември	- Комплетно одржување на чистотата на градот -Приодот кон Спомен-костурницата и платото пред неа со скалилата
Денот на востанието на македонскиот народ	11Октомври	- Комплетно одржување на чистотата на градот -Приодот кон Спомен-костурницата и платото пред неа со скалилата
Денот на македонската револуционерна борба	23 Октомври	- Комплетно одржување на чистотата на градот -Приодот кон Спомен-костурницата и платото пред неа со скалилата
Фестивал на питите и виното	октомври	- Улици околу локацијата на одржување на фестивалот и самата локација
Денот на општината	6-10 ноември	- Простор пред општинска зграда - Улици во централното градско подрачје и Алексо Демниевски - Простор пред Ликовен салон - Пристапна уличка кон Бели мугри -Приодот кон Спомен-костурницата и платото пред неа со скалилата
Детски рацинови средби	ноември	-Улици пред општинските училишта - Улици во централното градско подрачје и Алексо Демниевски
Одбележување на Нова година – новогодишна свеченост	пред новогодишните празници	-Простор пред општинска зграда -Улици во централното градско подрачје и Алексо Демниевски - Простор пред Ликовен салон - Пристапна уличка кон Бели мугри
Меѓународна скулпторска колонија	летен период	-Простор каде ќе се одржи манифестацијата (дополнително) и каде ќе се поставуваат новосоздадените дела

Непредвидени манифестации	/	/
---------------------------	---	---

Забелешка: На сите наведени површини, ЈКП Дервен е должен:

- да врши отстранување на целокупниот отпад од површината, освен на оставен и напуштен шут од градење и рушење на јавна површина за што задолжително го известува овластениот комунален инспектор;

- задолжително да врши отстранување на некролозите, плакатите и постерите од уличните дрвја согласно член 15 од Одлуката за управување со зеленилото на територијата на Општина Велес, а на уличните столбови да врши нивно отстранување со датум постар од една седмица;

- да врши отстранување на мртви кучиња и мачки од непознато потекло од јавните површини согласно прописите за безбедно отстранување. Доколку се работи за труење во исто време на поголем број скитници, ЈКП Дервен е должен да ги извести МВР-СВР Велес и надлежните инспекциски служби за затекнатата состојба.

Собраниот отпад од метење и чистење на купови не смее да се остави на јавната површина и ЈКП Дервен е должен да го собере и отстрани од јавната површина истиот ден.

VI.2. МИЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОВРШНИ

МИЕЊЕ НА УЛИЦИТЕ ВО СЕДМИЦАТА (ПРЕГЛЕД)

Миењето на улиците се извршува од 24.00-06.00 часот во период од 04 Април до 06 Ноември. Миењето нема да отпочне, односно се прекинува во утврдениот период, доколку прогнозите за ноќните температури се под 0°C.

ДЕНОВИ	УЛИЦИ	м ²
Понеделник	- "Благој Ѓорев" од почеток до ул."Борис Трајковски"	12100
	- "8-ми Септември"	10400
	- "Алексо Демниевски"-од почеток до Пензионерски дом	6050
	- "Страшо Пинџур"	1000
	- "Гоце Делчев"	2000
	- "Илинденска"	1500
	- "Наум Наумовски Борче" и "Вардарска" до ЈКП Дервен	3000
	- Паркинг плац до Саат кула	300
Вторник	- "8-ми Септември"	10400
	- "Страшо Пинџур"	1000
	- "Гоце Делчев"	2000
	- "Илинденска"	1500
	- "Димитар Влахов" од железен мост до градски пазар	17400
	- "Петре Прличко" од Малина до крај	6270
Среда	- "8-ми Септември"	10400
	- "Страшо Пинџур"	1000
	- "Гоце Делчев"	2000
	- "Илинденска"	1500
	- "Борис Трајковски"	8400
	- "Христо Татарчев"	4000
	- "Никола Карев"	2450
	- "АСНОМ"	5400
	- "Методија Андонов Ченто"	1400
	- "Панко Брашнар"	1260

Четврток	- “Благој Ѓорев” од почеток до ул.”Борис Трајковски”	12100
	- “8-ми Септември”	10400
	- “Алексо Демниевски”-од почеток до Пензионерски дом	6050
	- “Страшо Пинџур”	1000
	- “Гоце Делчев”	2000
	- “Илинденска”	1500
	- “Наум Наумовски Борче” и “Вардарска” до ЈКП Дервен	3000
	- Паркинг плац до Саат кула	300
Петок	- “8-ми Септември”	10400
	- “Страшо Пинџур”	1000
	- “Гоце Делчев”	2000
	- “Илинденска”	1500
	- “Димитар Влахов” од Железен мост до Градски пазар	17400
	- “Петре Прличко” од Малина до крај	6270
Недела	- “8-ми Септември”	10400
	- “Страшо Пинџур”	1000
	- “Гоце Делчев”	2000
	- “Илинденска”	1500
	- “Благој Ѓорев” од почеток до патот кон филтерница	24200
	Вкупно	226750

Миџето на улиците во табелата подолу се извршува навечер од 22.00-24.00 часот.

МИЕЊЕ НА УЛИЦИ ЕДНАШ СЕДМИЧНО

ДЕНОВИ	УЛИЦИ	м²
	Лазо Осмаков	1600
	Оливер Китановски	400
	Кумановска	600
	11ти Октомври	250
	Павел Шатев	1500
	Белградска	9000
	Киро Кучук	4000
	Тодор Јанев	1200
	Васил Ѓоргов	4200
	Браќа Капчеви	800
	Самоборска	1800
	Димко Најдов	1000
	Архиепископ Михаил	1000
	АСНОМ до Топилницата	6000
	Вкупно	33350

Миџето на улиците во табелите подолу се извршува навечер од 22.00-24.00 часот, освен улиците во Горно Оризари и Превалец и улиците во населените места кои се мијат дење.

МИЕЊЕ НА УЛИЦИ ДВА ПАТИ МЕСЕЧНО

ДЕНОВИ	УЛИЦИ	м ²
Прва и трета недела во месецот	Горно Оризари	6000
	Превалец ул. Ристо Попов	4000
	Васил Главинов	4200
	Луј Пастер	6000
	Вкупно	20200

МИЕЊЕ НА УЛИЦИ ЕДНАШ МЕСЕЧНО

УЛИЦИ	м ²
Индустриска	10000
8ма Велешка бригада	1200
Костурска	4000
Мирка Гинева	1800
Комплекс УЗУС	3850
Вкупно:	20850

Забелешка: Доколку во текот на годината се појави потреба од миење на улица или јавна површина која не е дел од оваа Програма, а има неопходна потреба да биде измиена, миењето ќе се изврши во координација и со знаење на општината и ќе се заведе во дневниот извештај за спроведени активности. Финансирањето ќе се изврши како одржување по м² измиена јавна површина.

МИЕЊЕ НА УЛИЦИ ВО СЕЛАТА

УЛИЦИ	ДИНАМИКА
с. Клуковец	во период на миење на улиците секој втор месец
с. Мамутчево	во период на миење на улиците секој втор месец
с. Караслари	во период на миење на улиците секој втор месец
с. Башино село	во период на миење на улиците секој втор месец
с. Бузалково	во период на миење на улиците секој втор месец
с. Раштани	во период на миење на улиците секој втор месец
с. Чалошево	во период на миење на улиците секој втор месец
с. Црквино	во период на миење на улиците секој втор месец
с. Сујаклари	во период на миење на улиците секој втор месец

с. Иванковци	во период на миење на улиците секој втор месец
с. Отовица	во период на миење на улиците секој втор месец

Забелешка: Миењето на селата ќе се врши како вонредно одржување.

VI.3. ЧИСТЕЊЕ НА СНЕГ И МРАЗ ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ

Во зимскиот период доколку паѓа снег, наместо ставка VI.1 од оваа Програма, изведувачот е должен да го чисти снегот и мразот од улиците и тротоарите опишани во табелата подолу согласно Програмата за одржување на локални патишта и улици на подрачјето на Општина Велес во зимски услови.

Индустриска сол набавува општината.

Активностите опфаќаат чистење на снегот и мразот од:

УЛИЦА	ОПИС	КМ
ЈХК Џинот	До спојот со ул Прохор Пчински	0,40
Прохор Пчински	/	0,50
Архиепископ Михаил	/	0,90
Кирил и Методиј	/	0,50
Илинденска	Само тротоари на мост Гемиџии	/
8-ми Септември	Тротоарот на левата страна - од Сармаале до Стоковна куќа - од Стопанска банка до Стар мост и Стар мост	0,80
Благој Горев	Тротоарот на левата страна - од Пошта до спој на ул. Шефки Сали - од ул. Љубљанска до влезот на Касарната Алексо Демниевски Тротоарот на десната страна - од Домот на АРМ до влезот на Касарната Алексо Демниевски	2,20
Алексо Демниевски	Тротоарот од двете страни - од почетокот до зградата на Општина Велес	1,10
Мало мовче	/	0,07
Пешачки надвозник на битолска пруга	/	0,04

Покрај горенаведените активности изведувачот на Програмата е должен:

- да врши расчистување од снег на пристапите до контејнерите за отпад и околу нив;
- да ги расчистува пешачките зони, тротоарите и пешачките пристапи до објектите кои се од витално значење, како и други јавни површини.

VII. ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД НА ОДРЖУВАЊЕ НА УЛИЦИТЕ (СЕДМИЧНО)

УЛИЦА	ОПИС	ДЕНОВИ ВО СЕДМИЦАТА						
		Пон.	Втор.	Среда	Четв.	Петок	Саб.	Нед.
8-ми Септември	од Пошта до Стар мост	х	х	х	х	х	х	х
8-ми Септември	Од левата страна тротоар од јавор С`рмаале до Стар мост	х	х	х	х	х	х	х
Страшо Пинџур	/	х	х	х	х	х	х	х
Гоце Делчев	/	х	х	х	х	х	х	х
Благој Ѓорев	од Пошта до пред касарната	х	х	х	х	х	х	х
Благој Ѓорев	од Пошта до магацин Дервен, плато пред театар и кафетерии	х	х	х	х	х	х	х
Алексо Демниевски	од Пошта до Жито Вардар	х	х	х	х	х	х	
Илинденска	до мост Гемиции	х	х	х	х	х	х	
Петре Прличко	од Стар мост до пред Агенција за вработување		х	х	х	х	х	х
Димитар Влахов	од Градски пазар до Железен мост		х	х	х	х	х	х
Панко Брашнар	/	х	х	х	х	х	х	
Комплекс УЗУС	со дел од ул. Индустриска, од ул. АСНОМ до раскрсница со БРАКО	х	х	х	х	х	х	
Борис Трајковски	од спој со ул. Алексо Демниевски до спој со ул. АСНОМ	х		х		х		
Христо Татарчев	/		х		х		х	
Никола Карев	/		х		х		х	
Наум Наумовски Борче	од спој со ул. Алексо Демниевски до спој со ул. Благој	х		х		х		

	Ѓорев							
Нада Бутникошарова	/		х			х		х
11 Октомври	од Пазарче во Нова населба до споменик Бауман		х			х		х
Лазо Осмаков и дел од Љубљанска	Љубљанска од спој со ул. Рилски конгрес до раскрсница со ул. Благој Ѓорев		х			х		
Браќа Капчеви со плоштадка и паркинг	/			х			х	
Архиепископ Михаил	/	х			х			
Благој Ѓорев	Од касарна до магацин Дервен	х			х			
Самоборска	/			х				
Кумановска	/				х			
Коле Неделковски	/				х			
Благој Ѓорев	од касарна Бауман до раскрсница со филтерна					х		
Петре Прличко	Од Агенција за вработување до поранешен Пензионерски дом со скалила кон амбуланта Панче Васков					х		
8ми Март	/				х			

IX. ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД НА ОДРЖУВАЊЕ НА ПАРКИНГ ПРОСТОРИ, ПЛОШТАДИ, НАДВОЗНИЦИ И ПОДВОЗНИЦИ, ПРИСТАПНИ ПАТИШТА, СКАЛИЛА КОИ ПОВРЗУВААТ ДВЕ УЛИЦИ

ОПИС	ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД
Паркинг до Основен суд	понеделник и четврток
Паркинг до Градски пазар (Пармак)	понеделник и сабота
Паркинг до Саат кула	понеделник и четврток
Паркинг спроти касарна Алексо Демниевски Бауман	среда и сабота
Паркинг на Оливер Китановски	понеделник и петок
Паркинг спроти библиотека Бели мугри	понеделник и четврток

Паркинг на ул. Петре Прличко до Стар мост	среда и сабота
Паркинг на Градски пазар (горен дел)	понеделник и сабота
Паркинг на ул. Никола Карев	среда и сабота
Паркинг заден двор на Гимназија Кочо Рацин	вторник и петок
Паркинг пред мост на влез во река Бабуна	четири пати годишно
Паркинг Христо Узунов	околу 01 и 15ти во месецот
Паркинг пред Железен мост	околу 01 и 15ти во месецот
Паркинг Ингилиз	околу 01 и 15ти во месецот
Паркинг Гламур	околу 01 и 15ти во месецот
Паркинг пред поранешен СИЗ на ул. Борис Трајковски	околу 01 и 15ти во месецот
Плоштад Сармаале	секој ден
Уреден простор Гимназија и народен театар ЈХК Џинот	секој ден
Плоштад Панко Брашнар	понеделник
Уреден простор Народна кујна	од понеделник до сабота
Плоштад Којник	понеделник, среда и сабота
Простор кај Соколаана	вторник
Кеј горен дел	понеделник и четврток
Кеј долен дел	околу 01 и 15ти во месецот
Отворени простори пред згради и лулашки на ул. Лазо Осмаков	околу 01 и 15ти во месецот
Петре Прличко (пристапи кон згради и театар	среда и сабота
Зад згради во Чешелот	втора декада во месецот
Уреден простор пред поликлиника УРЕД	понеделник и четврток
Отворен простор М.А.Ченто	четири пати годишно по степен на загаденост
Отворен простор 11ти Октомври	четири пати годишно по степен на загаденост
Стар мост	секој ден
Мост Гемиџии	понеделник, четврток и сабота
Влез во Велес од Штипско џаде од Костурница до Железен мост	септември и мај
Влез во Велес од Ветекс	октомври и јуни
Влез во Велес од манастир Свети Димитрија со генерално чистење за празник Балаклија	април и ноември
Пристап од индустриска зона Речани до бензиска пумпа на Макпетрол	април и септември
Влез во Велес од автобуска постојка во Превалец до патот за филтерница	март и октомври

Пат кон гробишта Раштани од фабриката Киро Кучук до влез во гробишта	октомври и јуни
Скалила кои ги поврзуваат ул. Илинденска и Петре Прличко	секоја среда
Скалила кои ги поврзуваат ул. Благој Горев и Поликлиника УРЕД	вторник
Скалила кои ги поврзуваат ул. 8-ми Септември и Архиепископ Михаил	во втората декада од месецот
Скалила кои ги поврзуваат ул. Васил Главинов и Благој Горев	секој први и петнаесетти во месецот
Скалила кои ги поврзуваат ул. Борис Карпузов и Шефки Сали	секој десетти и трисетти во месецот
Скалила кон Којник	втора декада од месецот

Х. ВОНРЕДНО ОДРЖУВАЊЕ

Вонредното одржување ќе опфати:

- метење и перење на улиците при големи поројни дождови,
- метење и перење на игралишта, вклучително и на игралиштето во Дервенскиот поток,
- метење и перење на јавни површини во селата наведени во оваа Програма,
- метење и перење на јавни површини од создаден отпад од непознат сторител,
- метење и перење на јавни површини од незгоди и несреќи и при загадување на воздухот,
- метење и перење при одржување на спортски и културни манифестации на непредвидени локации во оваа програма, а организирани или поддржани од општината,
- отстранување на мртов крупен добиток на јавни површини од непознато потекло,
- отстранување на урбана опрема и подвижни предмети поставени на јавна површина,
- отстранување на габаритен отпад оставен на јавна површина, од непознато потекло и сторител.

Извршување на работните активности од страна на ЈКП Дервен ќе се врши по доставување на работен налог од Општина Велес или по решение од Надлежен орган. Доколку се работи за итно и неодложно одржување при непредвидени состојби, особено во попладневните и ноќните часови (порои, поплави, незгоди, несреќи и сл.), извршување на работните активности ќе се врши со давање на устен налог за извршување од Општина Велес и отворање на работен налог со дневен извештај од страна на ЈКП Дервен. Писмен налог од Општина Велес ќе се изготви првиот работен ден.

Финансирањето ќе биде дел од оваа Програма, со задолжување преку доставување на фактура, по цени утврдени од Советот на Општина Велес за извршени услуги према правни и физички лица, за вонредно ангажирање на механизација (ровокопач, трактори, цистерни и сл.).

Забелешка: Планираните работни операции во Програмата можат да бидат зголемени или намалени за сметка на други работни операции согласно Програмата, во зависност од потребите на теренот во тековната година, а во договор и со знаење на општината.

XI. БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ

СТАВКА	ВКУПНА СУМА/ДЕНАРИ
Метење на јавни површини	5.410.190,00
Миење на јавни површини	5.171.778,00
Вонредно одржување	900.000,00
Одржување на 2 санитарни јазли	1.000.000,00
Одржување на рекреативен центар Езеро Младост	550.000,00
ВКУПНО:	12.531.968,00

Одржувањето на јавната чистота ќе се пресметува по утврдени цени за метење, миење и чистење на снег и мраз на јавни површини, за кои е дадена согласност од Советот на Општина Велес.

За финансирање на овие ставки од Програмата, Општина Велес ќе склучи договор со ЈКП Дервен, кој ќе врши месечно задолжување со доставување на фактура.

Активностите утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од средствата собрани од надоместокот за одржување на јавната чистота, а кои се приход во Буџетот на Општина Велес.

XII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Надзор над спроведување на оваа Оперативна програма врши Одделението за заштита на животната средина. Инспекциски надзор над спроведувањето на Оперативната програма врши општинскиот комунален инспектор.

За спроведените активности на терен, изведувачот ќе биде задолжен до Општина Велес да доставува работен налог со дневен извештај, месечни извештаи за извршената работа. Најдоцна до 01.03.2024г. ЈКП Дервен е должен да достави Годишен извештај за реализација на програмата за 2023г. до Градоначалникот и Советот на Општина Велес.

ЈКП Дервен е должен Дневниот извештај за извршена работа во електронска форма да го достави до општинскиот комунален инспектор и стручниот соработник за заштита на животната средина во општината најдоцна до 12.00 часот, за активности извршени во текот на денот - за работни денови. За извршените активности во недела, дневниот извештај во електронска форма да се достави во понеделник, најдоцна до 10.00 часот.

Оваа Програма влегува во наредниот ден од објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“, и ќе биде дадена на јавна расправа.

Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Програмата за одржување на јавната чистота на територијата на Општина Велес согласно Законот за јавна чистота се фокусира на одржувањето на јавната чистота во три сегменти: рачно и машинско метење, миење на јавните површини и рачно чистење на снег и мраз во зимски услови.

Во Програмата е даден приоритет на површините кои ќе ги одржува изведувачот на програмата (ЈКП Дервен) според густината на населеност, фреквенција на граѓани и сообраќај, постоење на социјални, културни и воспитно-образовни објекти.

Во Програмата има зголемување на машинското метење во однос на рачното, со воведување на полна оперативност на возилото за машинско метење во две смени, а заради намалување на средствата во Програмата, пониската цена на машинското метење и поголема ефикасност во работата (третирање на поголема површина за пократко време).

За реализација на оваа Програма потребни се 12.531.968,00 денари.